



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки

Бр. 16 – 28805/1

Скопје, 5.10.2021 година

**До
сите банки
- на внимание на Управниот одбор**

Предмет: Барање за доставување податоци

Почитувани,

За потребите на редовните анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

1. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања, со состојба на 30.9.2021 година (образец бр. 1);
2. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 30.9.2021 (образец бр. 2);
3. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во третиот квартал од 2021 година (образец бр. 3);
4. Податоци за износот и бројот на станбените кредити одобрени на физички лица, коишто користат субвенционирање на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19). Прашањето го одговараат банките коишто, согласно со погоренаведениот закон, склучиле договор со Министерството за финансии за одобрување на субвенционирани станбени кредити под услови и на начин утврдени со овој закон (образец бр. 4);
5. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 30.9.2021 година (образец бр. 5);
6. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 30.9.2021 година (образец бр. 6);

Народна банка на Република Северна Македонија

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-175

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-348

www.nbrm.mk

7. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 30.9.2021 година (образец бр. 7);
8. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 30.9.2021 година (образец бр. 8);
9. Износ на кредити коишто се реструктурирани заради ковид-19 во текот на првите девет месеци од 2021 година, согласно со главата IV од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18, 76/20 и 116/20), со состојба на 30.9.2021, одделно за домаќинствата и нефинансиските друштва (образец бр. 9);
10. Состојба и број на кредити на нефинансиските субјекти, коишто се осигурени и осигурена сума, по одделно друштво за осигурување коешто ја издало полисата (образец бр. 10);
11. Состојба на кредитна изложеност и број на кредити на физичките лица коишто се обезбедени со полиса за животна осигурување и осигурена сума, по одделно друштва за осигурување коешто ја издало полисата (образец бр. 11);
12. Состојба на кредитна изложеност и број на кредити коишто се обезбедени со имот којшто е осигурен со важечка полиса и осигурената сума, по друштво за осигурување коешто ја издало полисата (образец бр. 12);
13. Број и износ на договори со променлива каматна стапка коишто се повикуваат на примена на некоја странска референтна каматна стапка (пр. ЛИБОР во евра, ЛИБОР во американски долари, ЕУРИБОР, ЕОНИА, итн.), со состојба на 30.9.2021 година (образец бр. 13).

Ве молиме да ги доставите овие податоци до Дирекцијата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки по електронски пат на VaskovM@nbrm.mk и GeorgievskiM@nbrm.mk, најдоцна до 2.11.2021 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Михајло Васков (02/3108-129) или Младен Георгиевски (02/3108-128).

Со почит,

Директор
Наташа Андреева
